



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 5 мај 2023 година
Бр. 41-4566/3

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи, по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 5 мај 2023 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени м-р Јована Тренчевска, министер за труд и социјална политика и Енвер Хусејин, заменик на министерот за труд и социјална политика, а за повереници Ленче Коцевска, државен советник во Министерството за труд и социјална политика и Маја Папатолевска, раководител на сектор во Министерството за труд и социјална политика.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Нè базè të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 132, 137 dhe 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju parashtron, Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, me procedurë të shkurtuar, që e përcaktoi në seancën e mbajtur më 5 maj 2023.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar Mr. Jovana Trençevska, ministre e Punës dhe Politikës Sociale dhe Enver Husejin, zëvendësministër i Punës dhe Politikës Sociale, ndërsa për të besuar Lençe Kocevсka, sekretare shtetërore në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe Maja Papatolevska, udhëheqëse sektori në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.


Ky ligj rrjedh nga Programi Kombëtar për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian.

Прв заменик на претседателот на Владата на
Република Северна Македонија

dr. Artan Grabi



Подготвил: Тана Поповска, самостоен референт
Проверил: Катерина Јапеска, раководител на одделение
Никола Пасков, раководител на одделение
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jelmina Malici, помошник раководител на сектор
Согласен: Зоран Бричаревски, раководител на сектор
Снежана М. Пендовски, државен советник
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата



ПРЕДЛАГАЧ:

Владата на Република Северна
Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ:

м-р Јована Тренчевска, министер за труд
и социјална политика и

Енвер Хусејин, заменик на министерот за
труд и социјална политика

ПОВЕРЕНИЦИ:

Ленче Коцевска, државен советник во
Министерството за труд и социјална
политика и

Маја Папатолевска, раководител на
сектор во Министерството за труд и
социјална политика

PROPOZUES:

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së
Veriut

PËRFAQËSUES:

Mr. Jovana Trençevska, ministër për punë
dhe politikë sociale dhe

Enver Husejin, zëvendësministër për punë
dhe politikë sociale

TË BESUARIT:

Lençe Kocevska, sekretar shtetëror në
Ministrinë për punë dhe politikë sociale dhe

Maja Papatolevska, udhëheqës sektori në
Ministrinë për punë dhe politikë sociale

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

за изменување и дополнување на Законот
за работните односи, по скратена постапка

Скопје, мај 2023 година

PROPOZIM LIGJ

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
marrëdhëniet e punës, me procedurë të
shkurtuar

Shkup, maj 2023

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите, кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување, како и работни односи на работници вработени во органи на државната власт, органи на единиците на локалната самоуправа, установи, јавни претпријатија, заводи, фондови, организации и други правни и физички лица кои вработуваат работници, доколку со друг закон поинаку не е определено. Меѓу другото, со овој закон се регулира прекувремената работа како и работата во недела.

При примената на законските одредби кои се однесуваат на прекувремена работа беше укажана потребата од донесување одредба со која ќе се овозможи прекувремена работа подолго од осум часа во текот на една недела, повеќе од осум часа во просек неделно во период од три месеци и повеќе од 190 часа годишно во случаите кога се работи за работи стратешко национално значење утврдени со закон, по претходно дадена писмена согласност на работникот. Дополнително, поради природата на работите и задачите што се вршат во работите од национален интерес на Република Северна Македонија се јави потреба истите да може да се спроведуваат и во недела. Дополнително, се укажа потреба од уредување на местото и начинот на исплата на платата на работници на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон.

Поради природата на дејноста, односно работите и задачите при работи од стратешко национално значење утврдени со закон, оваа измена е воведена со цел непречено извршување на истата во законски

HYRJE

I. VLERËSIMI I GJENDJES NË SFERËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE ARSYET E MIRATIMIT TË LIGJIT

Me Ligjin për marrëdhëniet e punës (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 110/19, 267/20, 151/21 dhe 288/21), rregullohen marrëdhëniet e punës ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve, të cilat përcaktohen me lidhjen e marrëveshjes për punësim, si dhe marrëdhëniet e punës së punëtorëve të punësuar në organet e qeverisjes shtetërore, organet e njësisive të vetëqeverisjes lokale, drejtori, ndërmarrjet publike, institutet, fondet, organizatat dhe personat e tjerë juridikë dhe fizikë që punësojnë punëtorë, përveç nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe. Ndër të tjera, ky ligj rregullon punën jashtë orarit si dhe punën të dielave.

Gjatë zbatimit të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me punën jashtë orarit, u paraqit nevoja për të miratuar një dispozitë që do të mundësojë punë jashtë orarit më të gjatë se tetë orë në javë, më shumë se tetë orë mesatarisht në javë për një periudhë tre mujore dhe më shumë se 190 orë në vit në rastet kur bëhet fjalë për çështje me interes kombëtar strategjik të përcaktuar me ligj, pas pëlqimit paraprak të dhënë me shkrim të punëtorit. Në mënyrë plotësuese, për shkak të natyrës së punëve dhe detyrave që kryhen në punët me interes kombëtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, u paraqit nevoja që ato të mund të kryhen edhe gjatë të dielave.

Në mënyrë plotësuese, u paraqit nevoja të rregullohet vendi dhe mënyra e pagesës së pagës për punëtorët në projektet me interes kombëtar strategjik të përcaktuara me ligj.

Për shkak të natyrës së veprimtarisë, gjegjësisht punëve dhe detyrave që kryhen në punët me interes kombëtar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ky ndryshim është vendosur me qëllim kryerjen e së njejtës pa pengesa brenda

предвидените рокови.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Во деловите за прекувремена работа и местото и начинот на исплата на платата на работници на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон, се предлагаат измени на Законот за работните односи, со цел непречено извршување на работите од стратешко национално значење утврдени со закон и нивно завршување во предвидените рокови. Имено, транспортните политики на државата се засноваат на интеграција со регионот, како и поврзување на регионот со земјите членки на Европската Унија. Ова е стратешка определба усвоена и во Националната транспортна стратегија 2018-2030.

Република Северна Македонија со својата географска позиција има стратешка улога во јакнење на економскиот раст на Регионот преку развој на инфраструктурата на двата Коридори 8 и 10. Искористувањето на таквата позиција покрај економските придобивки има и политичко значење во процесот на позиционирање на земјата како неизбежна транспортна рута. Заокружувањето на инвестициите на овие Коридори е од клучно значење за целосна функционалност и одржување на добрата кондиција на патната и железничката мрежа.

Изградбата на Коридорите 8 и 10 се од клучно значење и во контекст на индикативното проширување на трансевропската транспортна мрежа кон Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, во согласност со Регулативата 1315/2013 на Европскиот парламент и на Советот на Европа и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2016/758.

Имајќи предвид дека индикативните карти на трансевропската транспортна мрежа се проширија и до Северна Македонија.

afateve të parapara me ligj.

II. QËLLIMET, PARIMET DHE VENDIMET THEMELORE TË PROPOZIM-LIGJIT

Në pjesët për punën jashtë orarit dhe vendin dhe mënyrën e pagesës së pagave të punëtorëve në projektet me interes kombëtar strategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, propozohen ndryshime në Ligjin për marrëdhëniet e punës, me qëllim të realizimit të papenguar të punëve me interes kombëtar strategjik dhe përfundimin e tyre në afatet e parapara. Gjegjësisht, politikat e transportit të shtetit bazohen në integrimin me rajonin, si dhe në lidhjen e rajonit me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Ky është përcaktim strategjik i miratuar edhe në Strategjinë Nacionale të Transportit 2018-2030.

Republika e Maqedonisë së Veriut me pozitën e saj gjeografike ka rol strategjik në forcimin e rritjes ekonomike të Rajonit përmes zhvillimit të infrastrukturës së dy korridoreve 8 dhe 10. Shfrytëzimi i pozicionit të tillë përveç përfitimeve ekonomike ka edhe rëndësi politike në procesin e pozicionimit të vendit si linjë e pashmangshme transporti. Rumbullakësimi i investimeve të këtyre korridoreve është i një rëndësie vendimtare për funksionalitet të plotë dhe ruajtjen e gjendjes së mirë të rrjetit rrugor dhe hekurudhor.

Ndërtimi i korridoreve 8 dhe 10 është i një rëndësie kyçe edhe në kontekstin e zgjerimit indikativ të rrjetit të transportit trans-evropian drejt Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, në përputhje me Rregullativën 1315/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Evropës dhe Rregullativën e Deleguar të Komisionit (BE) 2016/758.

Duke pasur parasysh se hartat indikative të rrjetit të transportit trans-evropian janë zgjeruar edhe deri në Maqedoninë e Veriut,

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлогот на закон не предизвикува фискални импликации по Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Законот не предизвикува материјални обврски за други лица.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

/

VI. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка.

III.VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE TË LIGJIT NGA PROPOZIM LIGJI

Propozim ligji nuk shkakton implikime financiare në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

IV.VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNA NËSE ZBATIMI I LIGJIT PËRFSHIN DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË VEÇANTA

Ligji nuk shkakton detyrime materiale për personat e tjerë.

V. PASQYRË E RREGULLATIVAVE NGA SISTEMET TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIMI I PROPOZIM-LIGJIT ME TË DREJTËN E BASHKIMIT EVROPIAN

/

VI. PROCEDURA E SHKURTUAR PËR MIRATIMIN E LIGJIT

Duke pasur parasysh se nuk bëhet fjalë për ligj voluminoz dhe kompleks, në pajtim me nenin 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, propozohet që ky ligj të miratohet me procedurë të shkurtuar.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Член 1

Во Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19, 267/20, 151/21 и 288/21), во членот 110 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Министерот за финансии во согласност со министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот и местото на исплата на платата на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон“.

Член 2

По членот 117 се додава нов член 117-а, кој гласи:

„Член 117-а

(1) По исклучок од член 117 ставови (1), (2) и (7) од овој закон, за работа на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон, а заради потребата од континуитет во работата, прекувремената работа може да трае подолго од осум часа неделно и 190 часа годишно, по претходна дадена писмена согласност од страна на работникот.

(2) Работата над 40 часа неделно се смета и плаќа како прекувремена работа, со задолжително почитување на одредбите за дневен и неделен одмор, согласно членовите 133 и 134 од овој закон.“.

Член 3

Во членот 134 во став (3) во алинејата 42 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 43 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 44, која гласи:

„ – работи на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон.“.

PROPOZIM-LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE
PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRËDHËNIE
PUNE

Neni 1

Në Ligjin për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” me numër 110/19, 267/20, 151/21 dhe 288/21), në nenin 110 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Ministri i Financave, në koordinim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, e përcakton mënyrën dhe vendin e pagesës së pagave të punëtorëve që punojnë në projekte me rëndësi kombëtare strategjike për Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Neni 2

Pas nenit 117 shtohet nen i ri 117-a, si vijon:

“Neni 117-a

(1) Me përjashtim nga neni 117 paragrafët (1), (2) dhe (7) të këtij ligji, për punë në projekte me rëndësi strategjike kombëtare për Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa për shkak të nevojës për kontinuitet në punë, puna jashtë orarit mund të zgjasë më gjatë se tetë orë në javë dhe 190 orë në vit, pas pëlqimit paraprak të dhënë me shkrim nga ana e punëtorit.

(2) Puna mbi 40 orë në javë llogaritet dhe paguhet si punë jashtë orarit, me respektim të detyrueshëm të dispozitave për pushim ditor dhe javor, në pajtim me nenet 133 dhe 134 të këtij ligji.”.

Neni 3

Në nenin 134 në paragrafin (3) në alinenë 42 lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje. Në alinenë 43 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “dhe” dhe shtohet alinea e re 44 si vijon: “- punon në projekte me rëndësi kombëtare strategjike të përcaktuara me ligj.”.

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за работните односи.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik - Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut të përcaktojë tekst të konsoliduar të Ligjit për marrëdhënie pune.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

Предложениот закон предвидува измена и дополнување на постојните членови 110 и 134 и додавање на нов член 117-а од законот, со кои преку предложените членови 1, 2 и 3 се овозможува уредување на местото и начинот на исплата на платата на работници кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон и дополнително се воведува можноста за работа во недела како и прекувремена работа подолго од осум часа во текот на една недела, повеќе од осум часа во просек неделно во период од три месеци и повеќе од 190 часа годишно во случаите кога се работи за работи од стратешко национално значење утврдени со закон, по претходно дадена писмена согласност на работникот.

Бидејќи законот има претрпено голем број на измени и дополнувања, со членот 4 се уредува одредба за утврдување на пречистен текст на Законот за работните односи.

Членот 5 уредува влегување во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНАТА ОДРЕДБА

Предложените одредби овозможуваат непречено и навремено функционирање на работите на проекти од стратешко национално значење утврдени со закон.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со овие законски измени ќе се надмине состојбата на продолжување на роковите за прашања кои се од стратешко национално значење утврдени со закон.

ARSYETIM

I PROPOZIMIT-LIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRËDHËNIE PUNE

I. SHPJEGIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM-LIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRËDHËNIE PUNE

Ligji i propozuar parashikon ndryshim dhe plotësim të neneve ekzistuese 110 dhe 134 dhe shtim të nenit të ri 117-a të ligjit, me të cilat përmes neneve të propozuara 1, 2 dhe 3 mundëson rregullimin e vendit dhe mënyrës së pagesës së pagave të punëtorëve që punojnë në projekte të rëndësishme kombëtare strategjike të përcaktuara me ligj dhe në mënyrë shtesë krijohet mundësia për punë gjatë të dielës, si dhe punë shtesë më të gjatë se tetë orë gjatë një jave, më tepër se tetë orë mesatarisht në periudhë prej tre muajve dhe më shumë se 190 orë në vit në rastet kur bëhet fjalë për punë me rëndësi kombëtare strategjike të përcaktuara me ligj, pas pëlqimit paraprak të dhënë me shkrim nga ana e punëtorit.

Pasi ligji ka pësuar një numër të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve, me nenin 4 rregullohet dispozitë për përcaktimin e tekstit të konsoliduar të Ligjit për marrëdhënie e punës.

Neni 5 rregullon hyrjen në fuqi të ligjit.

II. LIDHJA E NDËRSJELLTË E ZGJIDHJEVE QË I PËRMBAN DISPOZITA E PROPOZUAR

Dispozitat e propozuara mundësojnë funksionim pa pengesë dhe në kohë të punëve me rëndësi kombëtare strategjike të përcaktuara me ligj.

III. PASOJAT QË DO TË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Me këto ndryshime ligjore do të tejkalohet situata e zgjatjes së afateve për çështje që janë me rëndësi kombëtare strategjike të përcaktuara me ligj.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ШТО СЕ
ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Место и начин на исплаќањето на платата

Член 110

(1) Работодавачот е должен на работникот да му ја исплати платата на начин утврден со закон.

(2) Работодавачот е должен да му издаде на работникот при секое исплаќање на платата како и до 31 јануари на новата календарска година писмена пресметка на платата, придонесите од плата и надоместоците на платата за платниот период, односно за изминатата година од кои, исто така, се гледаат и пресметката и плаќањето на даноците и придонесите.

(3) Трошоците во врска со исплатата на платата се на товар на работодавачот.

Неделен одмор

Член 134

(1) Работникот има право на неделен одмор во траење од најмалку 24 часа непрекинато, плус 12 часа дневен одмор од членот 133 на овој закон.

(2) Ден на неделен одмор е недела.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, за работниците кај работодавачите кај кои работниот процес е од таква природа што не може да се прекине поради техничко - технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата, ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата и тоа во дејностите:

- одгледување на животни,
- мешовито фармерство,
- вадење на јаглен и лигнит,
- вадење на руди на метал,
- печатење и издавање на весници,
- производство на леб, слатки во свежа состојба и бисквити,
- производство на пиво, само во процесите поврзани со варење, квасна припрема и

ТЕКСТИ I DISPOZITAVE TË LIGJIT QË
NDRYSHOHEN

Vendi dhe mënyra e pagesës së rrogës

Neni 110

(1) Punëdhënësi është i detyruar që punëtorit t'ia paguajë rrogën në mënyrën e përcaktuar me ligj.

(2) Punëdhënësi është i detyruar t'i lëshojë punëtorit në çdo pagesë të rrogës, si dhe deri më 31 janar të vitit të ri kalendarik përlllogaritje me shkrim të rrogës, kontributeve të rrogës dhe kompensimeve shtesë të rrogës për periudhën pagesore, gjegjësisht për vitin e kaluar nga të cilat, po ashtu, shihen edhe përlllogaritja edhe pagesa e taksave dhe kontributeve.

(3) Shpenzimet në lidhje me pagesën e rrogës i bartë punëdhënësi.

Pushimi javor

Neni 134

(1) Punëtori ka të drejtë për pushim javor në kohëzgjatje prej më së paku 24 orë pa ndërprerje, plus 12 orë pushim ditor nga neni 133 i këtij ligji.

(2) Dita e pushimit javor është e diela.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (2) i këtij neni, për punëtorët te punëdhënësit tek të cilët procesi i punës është i natyrës së tillë që nuk mund të ndërpritet për shkak të procesit tekniko-teknologjik dhe nevojës për kontinuitet në punë, dita e pushimit javor mund të jetë një ditë tjetër e javës dhe atë në veprimtaritë:

- rritja e kafshëve,
- bujqësi e përzier,
- nxjerrja e qymyrit dhe linjtit,
- nxjerrja e xeheve metalike
- shtypja dhe botimi i gazetave,
- prodhimi i bukës, ëmbëlsirave në gjendje të freskët dhe biskotave,

следење, ферментација, филтрација и енергетска поддршка на овие процеси,

- производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати,
- производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси,
- производство на индустриски гас,
- производство на метали,
- аптеки,
- снабдување со електрична енергија, гас, пара и климатизација,
- снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности на санација на околината,
- копнен, цевководен, воден и воздухопловен транспорт,
- складирање и помошни дејности во превозот,
- објекти за сместување,
- дејности за подготовка на оброци и служење на храна,
- филмска дејност, дејности за видео и телевизиска програма,
- емитување на програма,
- телекомуникации,
- информативни услужни дејности (хостирање, обработка на податоци, интернет портали и слично),
- прикажување на филмови,
- фотографски дејности,
- ветеринарни дејности,
- изнајмување и давање под закуп (лизинг) на моторни возила,
- дејности на приватна заштита и услуги на заштита со помош на сигурносни системи,
- дејности на повикувачки центри,
- општи дејности на јавната управа, само за итни и неодложни работи поврзани со одржување на седници, инспекциски надзори, чување на шуми, а кои работи се од витално значење за државниот и јавниот интерес,
- работи на одбраната,
- судски и правосудни дејности,
- работи на јавниот ред и безбедноста,
- дејности на пожарникарската служба,
- дејности за здравствена заштита,
- дејности на социјалната заштита со сместување,
- креативни, уметнички и забавни дејности,
- дејности на музеите,

- prodhimi i birrës, vetëm në proceset e lidhura me zierjen, përgatitjen dhe ndjekjen e majave, fermentimin, filtrimin dhe mbështetjen energjetike të këtyre proceseve,
- prodhimi i produkteve themelore farmaceutike dhe preparateve farmaceutike,
- prodhimi i pllakave, fletëve, tubave dhe profileve nga masa plastike,
- prodhimi i gazit industrial,
- prodhimi i metaleve,
- barnatore,
- furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe klimatizim,
- furnizimi me ujë, mënjanimi i ujërave të zeza, menaxhimi i mbetjeve dhe veprimtarive të sanitimit të mjedisit,
- transporti tokësor, i tubacionit, uJOR dhe ajror,
- magazinimi dhe veprimtari ndihmëse në transport,
- objektet akomoduese,
- veprimtari për përgatitjen e shujtave dhe shërbimin e ushqimit,
- veprimtari filmike, veprimtari për video dhe program televiziv
- transmetimi i një programi,
- telekomunikacione,
- veprimtaritë e shërbimit të informacionit (hosting, përpunimi i të dhënave, portalet e internetit, etj.),
- shfaqja e filmave,
- veprimtaritë fotografike,
- veprimtaritë veterinarë,
- huazim dhe dhënia me qira (lizing) e mjeteve motorike,
- veprimtaritë e mbrojtjes private dhe shërbimet e mbrojtjes me ndihmën e sistemeve të sigurisë,
- veprimtaritë e qendrave të thirrjeve,
- veprimtaritë e përgjithshme të administratës publike, vetëm për çështje urgjente që kanë të bëjnë me mbajtjen e mbledhjeve, inspektimeve, ruajtjen e pyjeve dhe të cilat çështje janë me rëndësi jetike për interesin shtetëror dhe publik,
- punët e mbrojtjes,
- veprimtaritë gjyqësore dhe juridike,
- punë të rendit dhe sigurisë publike,
- veprimtaritë e shërbimit zjarrfikës,
- veprimtaritë e kujdesit shëndetësor
- veprimtaritë e mbrojtjes sociale
- me akomodim,

- дејности на зоолошки градини и природни резервати,
- спортски, забавни и рекреативни дејности,
- погребни и слични дејности,
- царинска служба на гранични премини.
- дејности кои имаат карактер на помошни или придружни дејности со цел непречено функционирање на дејностите од овој став, врз основа на склучен договор со работодавачот од дејностите од овој став и
- работни места од други дејности кои не се опфатени со овој став, а имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.

(4) Работниците кај работодавачите од трговија на мало и трговија на големо, денот на неделен одмор од ставот (2) на овој член, го користат во согласност со Законот за трговија.

(5) Во случај на природна и друга несреќа или хаварија и спречување на последиците од нив или кога таква несреќа непосредно се очекува, на барање на работодавачот, работникот е должен да работи во недела заради заштита на животот и здравјето на луѓето и спречување на непоправлива материјална штета.

(6) Работникот од дејностите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член, покрај правото на додаток на плата за работа во недела, има право и на користење на неделен одмор во наредните седум дена. Додатокот на плата за работа во недела изнесува најмалку 50% за секој час поминат на работа, доколку со закон и колективен договор не е утврден повисок износ на додатокот.

(7) Во случаите од ставовите (3), (4) и (5) на овој член, работодавачот е должен пред започнувањето на работата, да го извести Државниот инспекторат за труд.

(8) Дејностите и работите од ставот (3) алинеи 42 и 43 на овој член, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(9) Формата, содржината и начинот на известувањето од ставот (7) на овој член, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

- веprimtaritë krijuese, artistike dhe argëtuese,
 - веprimtaritë muzeore,
 - веprimtaritë e kopshteve zoologjike dhe rezervat e natyrës,
 - веprimtaritë sportive, argëtuese dhe rekreative,
 - funerale dhe веprimtari të ngjashme,
 - shërbimi doganor në pikat kufitare.
 - веprimtaritë që kanë karakter të веprimtarive ndihmëse ose shoqëruese me qëllim të funksionimit të pandërprerë të веprimtarive nga ky paragraf, në bazë të marrëveshjes së lidhur me punëdhënësin nga веprimtaritë e këtij paragrafi dhe
 - vendet e punës nga веprimtari të tjera që nuk përcaktohen me këtë paragraf dhe kanë karakter të punëve ndihmëse dhe shoqëruese për kryerjen e pandërprerë të веprimtarisë bazë të punëdhënësit.
- (4) Punëtorët te punëdhënësit e tregtisë me pakicë dhe shumicë, ditën e pushimit javor nga paragrafi (2) i këtij neni, e shfrytëzojnë në pajtim me Ligjin për tregti.
- (5) Në rast të një fatkeqësie natyrore ose fatkeqësie tjetër ose havari dhe parandalimit të pasojave të tyre ose kur një fatkeqësi e tillë pritet drejtpërdrejt, me kërkesë të punëdhënësit, punëtori është i detyruar të punojë të dielave me qëllim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe parandalimin e dëmeve të pariparueshme materiale.
- (6) Punëtori nga веprimtaritë e paragrafëve (3), (4) dhe (5) të këtij neni, përkrah të drejtës në shtesë të rrogës për punë të dielën, ka të drejtë të shfrytëzojë edhe pushimin javor për shtatë ditët e ardhshme. Shtesa e rrogës për punën të dielën është së paku 50% për çdo orë të kaluar në punë, nëse me ligj dhe me marrëveshje kolektive nuk është përcaktuar shumë më e lartë e shtesës.
- (7) Në rastet nga paragrafët (3), (4) dhe (5) të këtij neni, punëdhënësi është i obliguar para fillimit të punës ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror të Punës.
- (8) Веprimtaritë dhe punët nga paragrafi (3) alinetë 42 dhe 43 të këtij neni i rregullon ministri kompetent për çështjet e punës.
- (9) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e njoftimit nga paragrafi (7) i këtij neni, i përcakton ministri kompetent për çështjet nga sfera e punës.

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ
СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА


1. Правен пропис	
1.1. Назив на прописот	
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи	
1.2. Предлагач	
Министерство за труд и социјална политика	
1.3. ЕПП број	
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ	
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки	
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот	
/	
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата	
Да Не	
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата	
/	
3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија	
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ	
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ	
ЕУ пропис -CELEX бр.	потполна усогласеност делумна усогласеност неусогласеност
ЕУ пропис -CELEX бр.	потполна усогласеност делумна усогласеност неусогласеност
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото	

/
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ Изградбата на Коридорите 8 и 10 се од клучно значење и во контекст на индикативното проширување на трансевропската транспортна мрежа кон Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, во согласност со Регулативата 1315/2013 на Европскиот парламент и на Советот на Европа и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) 2016/758.
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија
3.6. Кореспондентна табела (прилог)
/

4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис		
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот.		
<input type="checkbox"/> ДА	Верзија МК	<input type="checkbox"/> НЕ
Извор:		
Доколку извор на преводот не е Секретаријатот за европски прашања, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за европски прашања.		
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ		
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик?		
<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ	
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот		

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, ТАИЕХ, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)
--

5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот

Раководител на надлежниот сектор	
Име презиме:	
Звање и работно место:	Ве молиме изберете звање
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име презиме:	
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме: Енвер Хусејин	ПОТПИС НА ЗАМЕНИК МИНИСТЕР
Потпис:	
Датум: 05.05.2023	